



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 9 септември 1961
Скопје
Број 32

Претплата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802-11/1—698.

182.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1961 ГОДИНА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за буџетот на Народна Република Македонија за 1961 година, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28 септември 1961 година и на седницата на Соборот на производителите, одржана на 28 септември 1961 година.

У број 15

28 септември 1961 година

Скопје

Претседател

Претседател

на Народното собрание, на Извршниот совет.
Лазар Колишевски, с. р. Александар Грличков, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1961 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за буџетот на Народна Република Македонија за 1961 година („Службен весник на НРМ“, бр. 10/1961) член 6 се брише. По членот 7 се додаваат нови 2 члена кои гласат:

„Член 7а

Средствата во претсметките на републичките државни органи предвидени за материјалните расходи можат да се користат во висина до 93% од одобрените износи.

Член 7б

Средствата предвидени во разделот 17 — Илвденски пензии, во разделот 18 — Средства за одделни намени во стопанството и во разделот 19 — Надоместок за неправилно одземени имоти на колонистите, можат да се користат во висина до 93% од одобрените износи“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

183.

На основа член 20 став 2 од Уредбата за надоместоците на патните и другите трошоци на јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ број 9/60), а во согласност со Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет, Државниот секретаријат за правосудна управа на НРМ донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СУДСКИ ИЗЛЕГУВАЊА ИЗВРШЕНИ НА БАРАЊЕ ОД СТРАНКИ

Член 1

За судските излегувања извршени на барање од странки надоместоците ќе се исплатуваат по одредбите од овој правилник.

Член 2

Судско излегување спрема овој правилник е секое излегување на судски совет, судија поединец или судски службеник надвор од зградата на судот по барање на странка по сите судски предмети, освен оние по кои постапката се води по службена должност, а за извршување на некое дејствие кое не може да се изврши во судот или ако тоа се покаже попелисходно.

Член 3

За потребата од излегување на судот одлучува судскиот совет односно судијата поединец во зависност од надлежноста по предметот во прашање.

Одлуката на судот од претходниов став подлежи на дополнителна согласност од претседателот на судот кому и инаку му се пријавува секое судско излегување.

Член 4

Кога во извршувањето на дејствието надвор од судската зграда ќе се помине времето над 8 часа, надоместоците за патни и дневни трошоци на лицата од член 2 од овој правилник ќе се пресметуваат спрема Уредбата за надоместоците на патните и другите трошоци на јавните службеници (во натамошниот текст Уредбата).

Дневните трошоци од претходниов став се исплатуваат без намалувањата пропишани со одлуките на народните одбори и без оглед на тоа дали при патувањето што траело помалку од 24 но повеќе од 12 часа е употребено ноќувалиште.

Судиите поротници имаат исти права како и претседателот на судскиот совет.

Член 5

Без оглед на времето поминато во патување и извршување на службеното дејствие, судиите и судиите поротници имаат право на паушал од 700 ди-

нари, а судските службеници од 500 динари за секое судско излегување на барање од странки за кое не ќе се проведе време подолго од 8 часа.

Во случајот од претходниот став лицата што учествуваат во извршување на судското дејствие немаат право на надоместок на патните трошоци односно на километража.

Член 6

Кога се извршува дејствие од членот 4 ст. 1 од овој правилник, а на релацијата или на дел од релацијата нема редовни превозни средства надоместокот за патните трошоци се пресметува како километража по 25 динари за секој изминат километар во обата правца.

Ако судијата, судијата поротник, или службеникот користат сопствено превозно средство, надоместокот на патните трошоци може да им се признае само до висината на километражата од претходниот став.

Член 7

За судските излегувања извршени од местата каде се одржуваат судски денови аналогно ќе се применуваат одредбите од член 4, 5 и 6 од овој правилник со тоа што сите пресметнувања ќе се вршат сметано од местото каде што се одржува судскиот ден

Член 8

Трошоците што произлегуваат од излегување на судот по барање на странка паѓаат на товар на странката што го барала излегувањето.

Кога судот со едно излегување во еден правец ќе изврши повеќе судски дејствија по повеќе предмети, трошоците паѓаат на товар сразмерно на сите странки што барале судско излегување.

Член 9

За обезбедување на надоместоците поради судски излегувања странките се должни во касата на судот да депонираат износ во вид на аванс чија висина ја определува судот.

Авансот го прима режисерот на судот и тоа само на основа на писмен налог на судот.

За примениот аванс на странката задолжително и се издава потврда.

Член 10

Примениот аванс се прокнижува и чува спрема одредбите на Судскиот деловник, а им се предава на лицата од член 2 од овој правилник на еден ден пред судското излегување.

Член 11

Најдоцна 8 дена по завршеното службено дејствие поради кое било наложено судското излегување, лицата од членот 2 од овој правилник должни се да поднесат патна сметка.

Составувањето на сметките, одобрувањето и исплатата ќе се врши по одредбите од Уредбата.

Член 12

Ако по извршеното службено дејствие се утврди дека депонираниот аванс е недостатен за покривање на сите надоместоци по одобрената сметка, судот ќе ја покани странката по чие барање е извршено судското излегување во определен срок да ја внесе во судската каса разликата помеѓу депонираниот износ во вид на аванс и потребниот износ за исплата на сметката.

Доколку странката не постапи по налог од претходниот став, судот ќе донесе одлука за дополнување на износот која ќе послужи како основ за присилна наплата.

Член 13

Ако во вид на аванс се примени поголеми износи од износите определени за надоместоци, лицата од членот 2 од овој правилник се должни разликата да ја вратат во судската каса во рок од три дена сметано од одобрувањето на поднесената сметка.

Неупотребениот остаток од авансот ѝ се враќа на странката што го депонирала во рок од три дена сметано од одобрувањето на сметката.

Член 14

Против одлуката со која делумно или во целост не се одобрува исплатата по поднесената сметка може да се вложи жалба во рок од 8 дена од соопштувањето на одлуката.

По жалбата одлучува претседателот на повиокиот суд.

Одлуката за внесување депозит односно за одобрување исплата по сметката странките можат да ја напаѓаат само со правниот лек по главниот предмет.

Член 15

Сите судски излегувања извршени на барање од странки се воведуваат во дневникот на службените патувања — обр. 72 од Судскиот деловник.

Член 16

Побарувањата во врска со судските излегувања застаруваат за шест месеци сметано од денот на извршеното судско излегување.

Член 17

Овој правилник влегува во сила од денот на негсвото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“ со кој ден престанува да важи Правилникот за надомест на судските излегувања извршени по барање на приватни лица објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 31 од 6. X. 1955 година.

Бр. 04-678/3

2 октомври 1961 година

Скопје

Согласен:

Секретар

на Секретаријатот за општа

управа на Извршниот совет,

Александар Крстевски, с. р.

Државен секретар,

Благој Левков, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-16528/1 од 26 август 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Садик Нермин, родена на 7 септември 1955 година во град Скопје, од татко Садик Кемал и мајка Садик, род. Кипровска Љубица, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Мирјана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр 05-3792.2 од 26-VIII-1961 година, ја одобри промената на роденото име на Стефановски Алемпија, роден на ден 13 јули 1949 година во с. Селник, Штипска околина, од татко Стефановски Иван и мајка Стефановска Сава, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ампо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (168)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-16100/1-1961 година, ја одобри промената на роденото име на Мирчевски Павле, роден на 22 февруари 1935 година во с. Драгче, Штипска околина, од татко Мирчевски Петар и мајка Мирчевска Роса, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Блаже**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (173)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-17213 од 4 септември 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Срцева Стојка, родена на 30 септември 1954 година во град Штип, од татко Срцев Крум и мајка Срцева, род. Стојанова Добрила, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Соња**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (174)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр 20-18815/2 од 18 февруари 1961 година ја одобри промената на фамилијарното име на Лазов Петар, роден на ден 29 јуни 1912 година во Титов Велес, од татко Наумов Петар и мајка Фима, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Наумов**.

Промената на фамилијарното име се применува и на малолетното му дете Нада, родена на 19 октомври 1944 година во град Неготино, околина Титоввелешка.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (175)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-17803/1 од 15 септември 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Тикваровски Јордан, роден на 16 декември 1930 година во град Прилеп, од татко Тикваровски Милан и мајка Стева и на сопругата му Тикваровска Мирјана, родена на 5 март 1938 година во град Скопје, од татко Марјановиќ Јеремија и мајка Александра, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Јоноски** односно **Јоноска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (176)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-16368/1 од 15 август 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јовановска Николинка, родена на 21 август 1931 година во село Брајчино, Охридска околина, од татко Јовановски Мирче и мајка Мит-

ра, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Трајковска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (177)

ИСПРАВКА

Во „Службен весник на НРМ“ бр. 31 од 22 септември 1961 год. во „Огласниот дел“ на страна 494 во огласот под бр. 126 промената на личното име место „Авдџи Каљши“ треба да гласи „Абдиџи Каљши“

Од Редакцијата

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО КУМАНОВО

Трпчевска Менца од Врање, ул. „Вардарска“ бр. 40, поднесе тужба за развод на бракот против тужениот Богдан Крстевски од с. Оточница, Народен одбор на општината Ранковце, Кумановска околина, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Богдан Коцев Крстевски, земјоделец од с. Оточница, Кумановска околина, а сега со непознато место на живеење, во рок од 30 дена по објавувањето на свој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави во судот лично или да достави точна адреса. Во противен случај ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до окончување на спорот на негови разности.

Од Окружниот суд во Куманово, П. бр. 101/61. (178)

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

При Околинскиот суд во Гостивар е подигната оставинска постапка за расправување оставината на покојникот Умурзат Бекирова Алили од село Дебреше, општина Враччиште, околина Тетовска.

Согласно со член 219 од Законот за наследување, се поканува наследникот Абдула Алили да се јави при овој суд и да даде наследничка изјава, лично или преку полномошник, во рок од една година од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно, по истекот на рокот, ќе му се постави старател и врз основа на неговата изјава и расположивите сведенија, судот ќе ја расправи оставината.

Од Околинскиот суд во Гостивар, О. бр. 2/55. (166)

ОКОЛИСКИ СУД ВО КРАТОВО

При овој суд е подигната оставинска постапка по оставината на пок. Моневиќ Игнат, бивш од село Шлегово, околина Кумановска.

Согласно со член 219 од Законот за наследување, се поканува наследникот Алекса Игнатов Мснев, син на декоюсот, или неговите наследници со непознато местожителство во Америка, да се јават во овој суд и да дадат наследничка изјава во рок од една година од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“.

Во противен случај по истекот на рокот оставината ќе се расправи врз основа на постојниот тестамент Р. бр. 37-52 на тестаментот Игнат.

Од Околинскиот суд во Кратово, О. бр. 36/59. (169)

При овој суд е подигната оставинска постапка по оставината на пок. Хаџи Костов Ѓорѓи, бивш од Кратово, околија Кумановска.

Согласно со член 219 од Законот за наследување, се поканува учесничката Стојанка Димитрова Хаџиксстова, внука на декојусот, со непознато местожителство во НР Бугарија, во рок од една година по објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави во овој суд и да даде наследничка изјава по предната оставина.

Во противен случај по истекот на рокот ќе ѝ се постави старател и врз основа на неговата изјава и изјавите на останатите учесници судот ќе ја расправи оставината.

Од Околинскиот суд во Кратово, О. бр. 2/60.

(170)

ОКОЛИНСКИ СУД ВО КРУШЕВО

Околинскиот суд во Крушево, преку овој оглас, објавува дека лицето Порчески Зиков Никола, од гр. Крушево, поднесе предлог да се утврди дека се поништени со изгорување бонови на име надокнада за зголемена станарина.

Боновите се издадени од Народната банка — Филијала — Крушево. Истите носат броеви и вредност и тоа: бр. 25721, 25747, 816586, 726957, 726951, 727468, 027105, 027896, 027902, 028328, 401149 и 401774 сите од по 975 динари.

Секое заинтересирано лице до колку смета дека горните бонови не се издадени или не се поништени има право во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да го извести Околинскиот суд во Крушево и да стави приговор.

До колку во предниот рок никој не пријави ништо на судов и до колку не биде поднесен приговор ќе се донесе решение дека горе наведените бонови се поништени.

Од Околинскиот суд во Крушево, Р. бр. 69/61.

(171)

Околинскиот суд во Крушево, преку овој оглас, објавува дека лицето Порчески Николов Зика, од гр. Крушево, поднесе предлог да се утврди дека се поништени со изгорување бонови на име надокнада за зголемување на станарина.

Боновите се издадени од Народната банка — Филијала — Прилеп. Истите носат броеви и вредност и тоа: број 825752 во вредност од 5.750; бр. 830462 во вредност од 1.150; број 227662 во вредност од 1.150; број 675165 во вредност од 1.150 и број 675946 во вредност од 1.150 динари.

Секое заинтересирано лице до колку смета дека горните бонови не се издадени или не се поништени има право во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да го извести Околинскиот суд во Крушево и да стави приговор.

До колку во предниот рок никој не пријави ништо на судов и до колку не биде поднесен приговор ќе се донесе решение дека горе наведените бонови се поништени.

Од Околинскиот суд во Крушево, Р. бр. 69/61.

(172)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението од Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Кале — Скопје бр. 563 од 21-I-1961 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 3, реден број 8 установата под назив: **Фискултурен центар „Кале“**, со седиште во Скопје, ул. „Загребачка“ бр. 31. Предмет на работењето на центарот е: изградба, одржување и давање на користење фискултурни објекти.

Фискултурниот центар „Кале“ е основан од Народниот одбор на општината Кале — Скопје, со решение бр. 373 од 8-VII-1960 година.

Орган надлежен за работите и задачите на Фискултурниот центар е Народниот одбор на општината Кале — Скопје и Советот за физичка култура.

Управител на Фискултурниот центар е Борис Петровски, в. д. раководител. Со Фискултурниот центар управува управен одбор од 9 члена што ги назначува НОО Кале.

Бр. 03-536/61 од Народниот одбор на општината Кале, Скопје. (320)

Врз основа на решението на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Дебар бр. 02-293/1 од 24-II-1961 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 19, број 1, установата под назив: **Завод за запослување на работниците**, со седиште во Дебар. Предмет на работењето на Заводот е запослување на работници, професионална ориентација и преквалификација на работниците како и работи предвидени со закон и други прописи.

Установата е основана со Одлука на Народниот одбор на општината Дебар бр. 5817 од 23-XII-1960 година.

Установата ќе ја застапува директорот Вердија Мемедовски.

Бр. 02-293/1/61 од Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Дебар. (328)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 02-5818 од 20-IV-1961 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 83, рег. бр. 83, установата под назив: **Сервис за станбена изградба — Скопје**. Предмет на работењето на установата е: врши услуги на општинските фондови за станбена изградба, врши услуга, расчистува терени во врска со извршување на регулациониот план на град Скопје, врши надзор над станбената изградба за сметка на општинските фондови и др. инвеститори.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 3936 од 1-III-1961 година.

Установата ќе ја потпишуваат и застапуваат: Тихо Матевски, в. д. директор, Димитар Мицков, шеф на сметководството, и Симо Соколов, шеф на секторот за градба и надзор.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за комунални работи на На-

родниот одбор на општината Идадија — Скопје. Со установата управува управен одбор од 9 члена.

Бр. 02-5818/61 од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје. (588)

Врз основа на решението на Отсекот за општа управа и општествени служби на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 02-2649/1 од 5-V-1961 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 13, свеска I, установата под назив: **Завод за запослување** на работниците, со седиште во Гевгелија, со испостави во Валандово и Гевгелија. Предмет на работењето на установата е: запослување на работници, водење евиденција на запослена и незапослена работна снага и др.

Установата е основана со решението бр. 01-7255/1 од 29-XII-1960 год. на Народниот одбор на општината Гевгелија.

Со установата управува Советот на Заводот и директорот на установата Паско Буриловски.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за труд и трудови односи на Народниот одбор на општината Гевгелија.

Бр. 02-2649/1-61 од Отсекот за општа управа и општествени служби на Народниот одбор на општината Гевгелија. (629)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 8189 од 22-V-1961 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 10, рег. бр. 10, установата под назив: **Центар за социјална работа** при НО на општината Идадија — Скопје. Предмет на работењето на установата е: проучување на социјални проблеми што се јавуваат како друштвено-негативни појави во семејството, кај децата, младината и возрасните и преземање превентивни мерки за сузбивање на истите.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 13655 од 27-IX-1960 год.

Установата ќе ја потпишува и застапува управникот Аница Божиновска, а со истата управува управен одбор од 7 члена.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за социјални грижи на НО на општината Идадија — Скопје.

Број 8189/61 од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје. (688)

Врз основа на решението на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Кале — Скопје бр. 03-5462 од 20-V-1960 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на стр. 1, ред. бр. 4, установата под назив: **Станбена заедница „Чаир“**, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на установата е:

а) да ги организира и унапредува комуналните, стопанските, социјалните, здравствено-воспитните и другите дејности и служби што непосредно служат на семејствата — домаќинствата, како и за задоволување на секојдневните животни потреби на работниот човек;

б) организира и дава помош на запослените жени и фамилии во издигањето и воспитувањето на нивните деца;

в) врши и други работи што ѝ се дадени во надлежност со прописи.

Установата е основана со Одлука на Народниот одбор на општината Кале — Скопје бр. 71 од 12-VII-1959 година.

Установата ќе ја потпишуваат и застапуваат: секретарот Нешевски Борис, за сите работи што се застапени во делокругот на послувањето на заедницата, а Петровски Коле ќе ја потпишува во КВ. Со установата управува управен одбор од 3 члена.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за станбени прашања на Народниот одбор на општината Кале — Скопје.

Бр. 03-5462/60 од Народниот одбор на општината Кале — Скопје. (775)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка бр. 03-1914/1 од 2-IV-1961 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 6, ред. бр. 1, установата под назив: **Завод за запослување на работниците**, со седиште во Крива Паланка. Предмет на работењето на Заводот е: ја следи запосленоста и потребите на стопанството и јавните служби од работна сила, предлага мерки за запослување на работниците, води пропишани евиденции и за материјално обезбедување на работниците што се времено вон работен однос.

Заводот е основан со Одлука на Народниот одбор на општината Крива Паланка бр. 02-8519/1 од 26-XII-1960 година.

Орган надлежен за работите и задачите на Заводот е Советот за труд и работни односи на Народниот одбор на општината Крива Паланка.

Со Заводот управува Совет, а истиот ќе го претставува и потпишува директорот Стево Николовски.

Бр. 03-1914/1-61 од Отсекот за општа управа и внатрешни работи на Народниот одбор на општината Крива Паланка. (1050)

Врз основа на решението на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Дебар бр. 02-2816/1 од 28-VI-1961 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 20, бр. 11, установата под назив: **Работнички дом**, со седиште во Дебар. Предмет на работењето на установата е: културно-просветна и забавна дејност, како и образование на работниците и службениците во стопанството, трудбеничко и општествено управување.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината Дебар бр. 03-551/1 од 30-XII-1959 година.

Установата ќе ја застапува управителот Абдула Чилку.

Бр. 02-2816/1-61 од Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Дебар. (1038)

Согласно со решението на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Кале бр. 11036 од 8-XI-1960 год. **Сервисот за радио-електро и водоводни поправки** е запишан во регистарот на установите со самостојно финансирање, на страна 1 под бр. 4 на 8-XI-1960 година.

Назив на установата е: **Сервис за радио-електро и водоводни поправки, Скопје**. Предмет на работењето на установата е: поправка на радио-електро и водоводни уреди и услуги на граѓаните.

Сервисот е основан со решението на станбената заедница „Димитар Влахов“ бр. 109 од 1-X-1960 година.

Со сервисот управува Томислав Трајковски; в.д. раководител.

Бр. 03-11036/60 од Народниот одбор на општината Кале — Скопје. (1600)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Охрид бр. 1561 од 14-II-1961 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 98/99, ред. бр. 1, установата под назив: **Завод за запослување на работниците**, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на установата е:

1) да ја следи запосленоста и потребите на стопанството и јавните служби за работници и предлага мерки за запослување на работниците, особено во врска со локации на стопанските објекти и распределба на инвестициите, со точно користење на капацитетот на стопанските организации, со отворање на нови погони, комунални и други јавни работи и развивање делатности кои запослуваат поголем број работници;

2) посредува при запослувањето на работниците спрема нивните способности и стручна спрема и потребите на организациите, утврдени во склад со општествените планови и планираното зголемување на продуктивноста на трудот;

3) укажува помош на младината и возрасните при изборот на занимањата — професионално ги ориентира спрема нивните склоности и способности и спрема потребите на стопанските организации и јавните служби;

4) се грижи за стручно оспособување и преквалификации на незапослените лица;

5) решава за правата на незапослените работници за време на привремена незапосленост;

6) се грижи за прифаќање и сместување на лицата кои бараат запослување;

7) соработува со Заводот за социјално осигурување, со стопанските, синдикалните и другите организации, државните органи и установи, а со цел за правилно запослување на работниците.

Установата е основана со одлуката на Народниот одбор на општината Охрид бр. 01-11151 од 24-XII-1960 год.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Охрид.

Установата ќе ја застапува и потпишува директорот на установата Богосевски Живко од Охрид.

Бр. 1561/61 од Народниот одбор на општината Охрид. (286)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Крушево бр. 02-360/1 од 4-II-1961 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 5, рег. бр. 1, установата под назив: **Работнички универзитет „Наум Наумоски — Борче“** — Крушево. Предмет на работењето на установата е: културно-просветна дејност за воншколско образование и општо просветување, да организира систематско дополнително образование на непосредните производители, останатите трудбеници, организира семинари и курсеви од областа на општото, општественото, економското и стручното образование и сл.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината Крушево бр. 09-3465 од 20-XII-1960 година.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е: Советот за школство и просвета на НО на општината Крушево.

Установата ќе ја потпишуваат и застапуваат раководителот Нича Ст. Коча и Горѓиоска В. Нада, службеник.

Бр. 02-360/1-61 од НО на општината Крушево. (289)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Белчишта бр. 01-1781 од 8-III-1961 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 1, под ред. бр. 1, установата под назив: **Здравствена станица**, со седиште во село Белчиште. Предмет на работењето на установата е: укажување на сите видови здравни услуги освен болнички лекување.

Установата е основана со решението на Отсекот за општа управа на НО на општината Белчиште бр. 03-3517 од 25-III-1961 година.

Со установата управува управителот д-р Велимир Радовановиќ.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за народно здравје на НО на општината Белчиште.

Бр. 03-3517/61 од НО на општината Белчиште (541)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Липково бр. 05-391/1 од 4-II-1961 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 4, на страна 1 установата под назив: **Завед за запослување на работниците во село Липково**. Предмет на работењето на установата е: да ја следи запосленоста и потребите на стопанските и јавните служби од работници и предлага мерки за запослување на работниците, особено во врска со локации во стопанството и со полно користење на капацитетите на стопанските организации, со отворање на нови погони, со комунални и други работи, како и со развивање на дејности што запослуваат поголем број на работници; посредува при запослување на работниците според нивната способност и стручна спрема и потребите на организациите утврдени во согласност со општествените планови и планирањето зголемување на продуктивноста на трудот; укажува помош на младината и на возрасните лица при изборот на занимањата — професионална ориентација според нивните склоности и спо-

сбности и според потребата на стопанството и јавните служби; се грижи за стручното оспособување и преквалификации на безработните лица; решава за правата на безработните лица за време на привремена незапосленост; се грижи за прифаќањето и сместувањето на лицата што бараат запослување; врши и други работи и задачи што се предвидени со Правилникот за работа на Заводот и други прописи.

Заводот е основан со решението на Народниот одбор на општината Липково бр. 01-4603 од 18-XI-1960 година.

Заводот ќе го претставува и потпишува директорот Амети Амета Мумин и Реџеп Бајро, шеф на Отсекот за стопанство и комунални работи при НО Липково.

Орган надлежен за работите и задачите на заводот е органот надлежен на работите на трудот и работните односи на НО на општина Липково.

Бр. 03-391/1-61 од Народниот одбор на општината Липково. (416)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 02-5470 од 17-IV-1961 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 82, рег. бр. 82, под назив: Здравствена станица на Универзитетот во Скопје. Предмет на работењето на установата е: обезбедување здравствена заштита на студентите и наставно-помошниот персонал на Универзитетот во Скопје.

Установата е основана со решението на Универзитетската управа во Скопје под бр. 01-990 од 27-VI-1960 година.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Универзитетската управа во Скопје, орган на Ректоратот на Универзитетот во Скопје.

Управата ќе ја застапува и потпишува д-р Тодор Апостолов, управник на станицата, наредбодател за извршување на приходите и расходите Ружа Штрбеvsка, сметководител на станицата.

Бр. 02-5470/61 од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје. (587)

Врз основа на решението на Одделението за општа управа на НО на општината Струга бр. 05-3368/1 од 28-IV-1961 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 36 и 37, ред. бр. 17/1961, установата под назив: Народен музеј „Д-р Никола Незлобински“, со седиште во гр. Струга. Предмет на работењето на установата е: да го проучува културно историското минато и природата на Струшкиот крај, да прибира, обработува и да го изложи прибранитиот материјал преку организирање постојани или повременни изложби, издавање свои постојани или повременни публикации.

Народниот музеј „Д-р Никола Незлобински“ во гр. Струга, како установа со самостојно финансирање, е основан со одлука на НО на општината Струга бр. 01-3615/1 од 25-III-1960 година.

Орган надлежен за работите, задачите и управување на установата е НО на општината Струга

преку својот Совет за култура и фискултура, управниот одбор, односно музејскиот совет и директорот на установата Стево Беле.

Р. бр. 05-3368/1-1961 година од Одделението за општа управа на НО на општината Струга. (608)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-XI-1960 год., рег. бр. 1/59, свеска II, е запишана под фирма: Продавница бр. 6, со седиште во село Лознани, на Трговското претпријатие „Црна Река“ од село Тополчани, Битолска околина. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со колонијални и прехранбени артикли, цигари, кибрит, газија, текстил, парфимериски и козметички стоки, конфекција, галантериски, базарски стоки и играчки, јажарски, каделни и јутени стоки, производи од гума, каучук и пластични маси, железарски и метални стоки, велосипеди и прибор, хемикалии, бои и лакови, разни конзервирани и деликатесни прехранбени артикли, продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, електрични материјали и ограден материјал.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Црна Река“ од село Тополчани, а согласно со одобрението на НО на општината Тополчани бр. 5843 од 1-XI-1960 год.

Раководител на продавницата е Корбовски Танчо.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 533/60. (247)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-XI-1960 год., рег. бр. 1/59, свеска II, е запишана под фирма: Продавница бр. 7, со седиште во село Мусинци, на Трговското претпријатие „Црна Река“ од село Тополчани, Битолска околина. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со колонијални-прехранбени артикли, цигари, кибрит, газија, текстил, парфимериски и козметички стоки, конфекција, галантериски, базарски стоки и играчки, јажарски, каделни и јутени стоки, производи од гума, каучук и пластични маси, железарски и метални стоки, велосипеди и прибор, хемикалии, бои и лакови, разни конзервирани и деликатесни прехранбени артикли, продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, електрични материјали, градежен и ограден материјал.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Црна Река“ од с. Тополчани, а согласно со одобрението на НО на општината Тополчани бр. 5843 од 1-XI-1960 год.

Раководител на продавницата е Алиовски Мулаим.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 534/60. (248)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-XI-1960 год., рег. бр. 1/59, свеска II, е запишана

под фирма: Продавница бр. 8, со седиште во село Ношпал, на Трговското претпријатие „Црна Река“ од с. Тополчани, Битолска околија. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со колонијални и прехранбени артикли, цигари, кибрит, газија, текстил, парфимериски и козметички стоки, конфекција, галантериски, базарски стоки и играчки, јажарски, каделни и јутени стоки, производи од гума, каучук и пластични маси, железарски и метални стоки, велосипеди и прибор, хемикалии, бои и лакови, разни конзервирани и деликатесни прехранбени артикли, продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, електрични материјали и ограден материјал.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Црна Река“ од с. Тополчани, а согласно со одобрението на НО на општината Тополчани бр. 5843 од 1-XI-1960 година.

Раководител на продавницата е Виданоски Љубе.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 535/60. (249)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-XII-1960 год., рег. бр. 28/60, свеска II, е запишано под фирма: Шумско производно претпријатие „Пресека“, Кичево. Претпријатието ќе ги обавува сите видови дејности што ги обавуваше досегашното Шумско стопанство — Кичево, како установа и на истиот објект кој му беше даден на управување.

Претпријатието е основано со решението на НО на Охридска околија — Охрид бр. 01-9985/1 од 9-XII-1960 год.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Борислав Танески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 579/60. (250)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-XII-1960 год., рег. бр. 5, свеска IV, е запишана под фирма: Продавница бр. 1, со седиште во Кичево на Конфекционото претпријатие „Пелистер“ од Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на готови производи, што ги произведува ова претпријатие, од тешка, лесна и детска конфекција.

Продавницата е основана од Конфекционото претпријатие „Пелистер“, Ресен, а согласно со одобрението на НО на општината Кичево бр. 04-6517 од 13-XII-1960 година.

Раководител на продавницата е Кочо Манаски.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 574а/60. (251)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-XII-1960 год., рег. бр. 26/60, свеска II, е запишана под фирма: Продавница во Охрид на Фабри-

ката „Напријед“ од Загреб. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на нивни производи т.е. тешка машка, женска и детска конфекција на мало.

Продавницата е основана од Фабриката „Напријед“ — Загреб, а согласно со одобрението на НО на општината Охрид бр. 04-6805/1 од 22-VIII-1960 год.

Продавницата ќе ја потпишува Климе Караљив, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 564/60. (257)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-XII-1960 год., рег. бр. 117/55, свеска III, е запишана под фирма: Продавница на моторни возила, резервни делови и прибор во Охрид на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на моторни возила, резервни делови и прибор.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Охридски магазин“, Охрид, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Охрид бр. 04-3274/1 од 7-VI-1960 година.

Раководител на продавницата е Стефан Боздоган.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 554/60. (258)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-XI-1960 год., рег. бр. 3/60, свеска II, е запишана под назив: Земјоделска задруга „Слога“, со седиште во село Туин, Охридска околија. Предмет на работењето на задругата е: трговија на мало со индустриски стоки, земјоделски производи на општонароден имот или под закуп, организирање земјоделско производство преку кооперација, вршење услуги со земјоделски машини, откуп, преработка и доработка на земјоделски производи, снабдување на задругите со репродукционен материјал, организирање на штедење и кредитирање, откуп на лековити растенија, пчеларство, сточарство и овоштарство.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината Осломеј бр. 04-2080/1 од 3-XI-1960 год.

Задругата ќе ја потпишува Садику Сулејман, Лика Исмаил и Здравески Стојан.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 559/60. (259)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-II-1960 год., рег. бр. 8/59, свеска III, е запишана под фирма: Продавница бр. 1, со седиште во Охрид, на Трговското претпријатие „Текстилец“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил, куси и плетени стоки, конфекција, плетена и текстилна галантерија.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Текстилец“ од Охрид, а согласно со одо-

бренито на НО на општината Охрид бр. 04-3673/1 од 18-VI-1960 год.

Раководител на продавницата е Благо Чочек.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 499/60. (260)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-XI-1960 год., рег. бр. 8/59, свеска III, е запишана под фирма: Продавница бр. 2, со седиште во Охрид, на Трговското претпријатие „Текстилец“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со текстил, куси и плетени стоки, конфекција, плетена и текстилна галантерија.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Текстилец“ од Охрид, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Охрид бр. 04-3673/1 од 18-VI-1960 година.

Раководител на продавницата е Кочо Савинов.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 500/60. (261)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-XI-1960 год., рег. бр. 8/59, свеска III, е запишана под фирма: Продавница бр. 3, со седиште во Охрид, на Трговското претпријатие „Текстилец“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со текстил, куси и плетени стоки, конфекција, плетена и текстилна галантерија.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Текстилец“, Охрид, а согласно со одобрението на НО на општината Охрид бр. 04-3673/1 од 18-VI-1960 год.

Раководител на продавницата е Никола Савинов.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 501/60. (262)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-II-1960 год., рег. бр. 8/59, свеска III, е запишана под фирма: Продавница бр. 4, со седиште во Охрид, на Трговското претпријатие „Текстилец“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со парфимерија и козметичка стока, саати и предмети од драгоценен материјал, базарски стоки и играчки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Текстилец“, Охрид, а согласно со одобрението на НО на општината Охрид бр. 04-3673/1 од 18-VI-1960 год.

Раководител на продавницата е Славе Карчев.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 502/60. (263)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-XI-1960 год., рег. бр. 8/59, свеска III, е запишана под фирма: Продавница бр. 5, со седиште во Охрид, на Трговското претпријатие „Текстилец“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со текстил, куси и плетени стоки, конфекција, плетена и текстилна галантерија.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Текстилец“ од Охрид, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Охрид бр. 04-3673/1 од 18-VI-1960 год.

Раководител на продавницата е Перо Балев.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 503/60. (264)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-XI-1960 год., рег. бр. 8/59, свеска III, е запишана под фирма: Продавница број 6, со седиште во Охрид, на Трговското претпријатие „Текстилец“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со текстил, куси и плетени стоки, конфекција, плетена и текстилна галантерија.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Текстилец“ од Охрид, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Охрид бр. 04-3673/1 од 18-VI-1960 година.

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Зимовски.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 504/60. (265)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-XII-1960 год., рег. бр. 29/60, свеска I, е запишана под фирма: Монтажна продавница на градското пазариште во Прилеп, на Пчеларската станица „Препород“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба мед на мало.

Продавницата е основана од Пчеларската станица „Препород“, Прилеп, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 04-8918 од 23-XI-1960 год.

Раководител на продавницата е Ордан Николски.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 552/60. (266)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-XII-1960 год., рег. бр. 31/60, свеска I, е запишано под фирма: Шумско производно претпријатие „Нице“, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на претпријатието е: одгледување и експлоатација на шуми, шумски земјишта и пасишта, производство на шумски фиданки и ловишта, земјоделско производство и производство на овошје.

Претпријатието е основано со решението на НО на Битолска околија бр. 04-10299-1 од 21-XI-1960 год.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Трајан Милошевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 558/60. (267)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-XI-1960 год., рег. бр. 28/60, свеска I, е запишана под фирма: Фабрика за мерни инструменти „Микрон“ во изградба, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на фабриката е: производство на мерни инструменти, технички и електрични.

Фабриката е основана со решението на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 01-6461/1 од 5-IX-1960 год.

Фабриката ќе ја потпишува директорот Киро Димитровски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 547/60. (268)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-I-1961 год., рег. бр. 5/59, свеска I, е запишана под фирма: Продавница бр. 1, со седиште во Ресен, на Конфекционото претпријатие „Пелистер“ од Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на тешка, лека и детска конфекција, кратка и плетена стока, чевли од сите врсти, изработени од кожа, гума, платно и пластични материјали, средства за чистење и чување на чевли и ситен прибор за чевли.

Продавницата е основана од Конфекционото претпријатие „Пелистер“ од Ресен, а согласно со одобрението на НО на општината Ресен бр. 05-12940/1 од 24-XII-1960 година.

Раководител на продавницата е Митевски Мите. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 9/61 (269)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-XI-1960 год., рег. бр. 20/60, свеска II, е запишана под фирма: Продавница бр. 4, со седиште во Ресен, на Лозарското претпријатие „Винарска визба“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на алкохолни пијалоци на мало. Продажбата ќе се врши од пола литар нагоре. Крчмарење на чаша не е дозволено.

Продавницата е основана од Претпријатието „Винарска визба“ од Охрид, а согласно со одобрението на НО на општината Ресен бр. 05-10702/1 од 4-XI-1960 година.

Раководител на продавницата е Маркулевски Анакија.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 527/60. (271)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на

23-XI-1960 год., рег. бр. 11/55, свеска IV, е запишана под фирма: Продавница во Ресен на Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ од Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со намештај на мало.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“, Ресен, а согласно со одобрението на НО на општината Ресен бр. 05-11151/1 од 31-X-1960 година.

Раководител на продавницата е Денесовски Живе.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 520/60. (272)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-XI-1960 год., рег. бр. 11/55, свеска IV, е запишана под фирма: Продавница во Ресен на Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ од Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли, кожи, седларска и ременска стока и прибор, произведени од гума, каучук и пластична маса.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“, Ресен, а согласно со одобрението на НО на општината Ресен бр. 05-9021/1 од 24-X-1960 година.

Раководител на продавницата е Јотевски Лазе. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 519/60. (273)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-XI-1960 год., рег. бр. 146/55, свеска I, е запишана под фирма: Продавница бр. 8, со седиште во Струга, на Конфекционото претпријатие „Иднина“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови конфекција (тешка и лесна) за детска, женска и машка облека. Исто така ќе врши и продажба на друга куса стока од други претпријатија, висина од 20% поради асортиманот на продавницата.

Продавницата е основана од Конфекционото претпријатие „Иднина“ од Битола, а согласно со одобрението на НО на општината Струга бр. 8889/2 од 18-XI-1960 година.

Раководител на продавницата е Исан Вишко. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 546/60. (274)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-VIII-1960 год., рег. бр. 16/60, свеска II, е запишана под фирма: Откупна станица, со седиште во Струга, на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Наша суровина“ од Скопје. Предмет на работењето на станицата е: откуп на сите видови отпадоци, како и продажба на употребливи отпадоци.

Откупната станица е основана од Трговското претпријатие „Наша суровина“ од Скопје, а со-

гласно со одобрението на НО на општината Струга бр. 07-6403/1 од 25-VII-1960 година.

Откупната станица ќе ја потпишува раководителот Богдан Танасковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 411/60. (275)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 674, страна 973, свеска II, е запишано под фирма „Леснина“ трговско претпријатие за промет со дрво, дрвни производи и покуќнина — Љубљана — Стовариштето во Скопје. Предмет на работењето на стовариштето е: продажба на намештај од дрво на големо.

Стовариштето е основано од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со дрво, дрвни производи и покуќнина „Леснина“, Љубљана, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Илација, Скопје, бр. 04-16130 од 8-XII-1960 година.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Страхил Мартинов, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 96/61. (281)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 394, страна 231, свеска II е запишано под фирма: Претпријатие за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај, Титов Велес. Предмет на работењето на претпријатието е: а) пренос на поштенски пратки и телеграфски и телефонски соопшенија во внатрешен и меѓународен сообраќај и одржување на ПТТ постројки; б) споредна дејност, определени работи од областа на платниот промет (уплата и исплата на жиро и текушти сметки и друго и штедна служба); изградба и монтажа на ПТТ постројки, како и одржување на моторни и други возила; укажување услуги за сметка на други органи, установи и организации (продажба на лозови, весници, продажба на таксени вредности, наплата на радио претплата и потрошувачка на електрична енергија, одржување на телеграфски и телефонски постројки и друго); купување и продажба на телеграфски и телефонски апарати и други уреди за претплатниците; превоз на јавниот и друмскиот сообраќај со превозните средства со кои се пренесуваат поштенски пратки, ако ги исполнува условите за вршење такв пренос; врши и други работи определени со посебни прописи.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 331 од 8-II-1961 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Ацевски Душко, в.д. директор

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 106/61. (285)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 396, страна 243, свеска II, е запишано под фирма: Трговско претпријатие за снабдување „Лесница“, со седиште во Гевгелија. Предмет на ра-

ботењето на претпријатието е: промет со селско-стопански и др. прехранбени производи на подрачјето на општината Гевгелија и тсa: месо и месни производи, житарици и млински производи, деликатесни производи, зеленчук, овошје и преработки, млеко и млечни производи, леб и печиво, живина и јајца.

Претпријатието е основано од Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 7257 од 29-XII-1960 год.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Димитар Куркчиев, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 145/61 (296)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 284, страна 1097, свеска II, е запишано под фирма: Железничко транспортно претпријатие — Гостивар (скратен назив на фирмата е: ЖТП — Гостивар). Предмет на работењето на претпријатието е: превоз на патници и стоки во јавниот сообраќај на југословенските железници на пругата 060 на територијата на НР Македонија, како и инвестициони оправки на железнички коли.

Претпријатието е основано согласно со решението на Извршниот совет на НРМ, Скопје, бр. 09-2762/2-1960 од 11-I-1961 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Вељановски Миле, директор

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 143/61. (297)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 675, страна 979, свеска II, е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Победа“, Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е: укажување услуги со сместување, исхрана, промет со алкохолни и безалкохолни пијалоци, како и останати услуги сврзани со основната дејност на претпријатието.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Илација, Скопје, бр. 17223 од 27-XII-1960 год., а од спојувањето на Угостителскиот дуќан „Победа“, Скопје, и Претпријатието — угостителски дуќан „Одмор“ — Скопје.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето директор Арсовски Андон.

Се бришат од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 110, страна 305 Угостителскиот дуќан „Победа“, Скопје, а од рег. бр. 129, страна 355 Претпријатието — угостителски дуќан „Одмор“, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 112/61. (307)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 536, страна 1571, е запишана под фирма: Занаетчиско производно-услужно и трговско претпријатие „Обнова“, село Драчево, Погосн — шивачка работилница во село Драчево. Предмет на работењето на работилницата е: укажување услуги

на населението за шиене на разна облека и ситна конфекција за претпријатието.

Работилницата е основана од Работничкиот совет на Занаецкското производно и услужно претпријатие „Обнова“, с. Драчево, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Драчево бр. 03-4335/1 од 18-I-1961 година.

Раководител на работилницата е Велевски Момчило.

Работилницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 123/61. (308)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 395, страна 237, свеска II, е запишано под фирма: Трговско претпријатие за снабдување во земјоделието „Механика“, со седиште во Титов Велес. Предмет на работењето на претпријатието е: промет со сите видови на земјоделски машини и орудија, сите видови на моторни возила и друго, електрични уреди (машини и материјал), резервни делови за земјоделски машини, моторни возила и алат, семенски материјали, хемиски средства за заштита на растенијата и разни други хемиски производи и материјали, работилница за вршење на генерален ремонт на моторни возила и други земјоделски машини и сервис работилница.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 1332/1 од 8-II-1961 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето директорот Наумовски Душан.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 113/61. (317)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 285, страна 1103, свеска I, е запишано под фирма: Претпријатие на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, Тетово. Предмет на работењето на претпријатието е: а) основна дејност: пренесување на поштенски пратки и телеграфски-телефонски соопштенија во јавниот и меѓународниот сообраќај и одржување на ПТТ постројки; б) споредна дејност: определени работи од областа на платниот промет (уплата и исплата по жиро и текушти сметки и др.) и на штедна служба; изградба и монтажа на птт постројки, како и одржување на моторни возила и други возила; вршење услуги за сметка на други органи, установи и организации (продажба на лозови и весници, продажба на таксени вредности, наплата на радио претплати и на построшувачката на електрична енергија, одржување на телеграфски и телефонски апарати и други уреди за претплатниците) превоз на патници во јавниот друмски сообраќај со превозните средства со кои се превезуваат поштенски пратки, ако ги исполнува пропишаните услови за вршење на таков превоз; врши и други работи определени со посебни прописи.

Претпријатието е основано од Работничкиот совет на постојаното претпријатие ПТТ сообраќај,

Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на Тетовска околина бр. 01-1151/1 од 16-II-1961 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Јанкуловски Љубомир, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 147/61. (318)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 678, страна 1003, свеска II, е запишано под фирма: Железничко градежно претпријатие „Нова пруга“, Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е: ремонт и реконструкција на постојните пруги и новоградба на горен и долен строј на новите пруги, индустриски и други колосеци по кои се врши железнички сообраќај, како и производство на камен — толченик и речен чакал потребен за овие објекти.

Претпријатието е основано од Работничкиот совет на Железничкото транспортно претпријатие, Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија, Скопје, бр. 04-731/1 од 21-I-1961 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Владо Каранфилски, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 156/61. (323)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 677, страна 997, свеска II, е запишана под фирма: Јадранска поморска агенција Ријека — Филијала во Скопје. Предмет на работењето на филијалата е: пронаоѓање на стока и склучување производни договори за бродови во линијска и слободна пловидба, во име и за сметка на домашни и страни бродарски претпријатија, пронаоѓање на патници, продажба на патни карти и асистенција на патниците во страните релации и вршење на сите останати агенциски работи.

Филијалата е основана од Јадранската поморска агенција — Ријека, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-15100/1 од 21-I-1961 год.

Филијалата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Георгиев Стефан, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 82/61. (324)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 849, е запишан под фирма: Дрвни комбинат во Кавадарци, Работнички ресторан, Кавадарци. Предмет на работењето на ресторанот е: вршење угостителски услуги за членовите на работнист колектив во врска со исхраната и точење алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Ресторанот е основан од Работничкиот совет на Дрвниот комбинат, Кавадарци, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 04-3384 од 24-XI-1959 година.

Раководител на ресторанот е Јосков Ристо.

Работничкиот ресторан ќе го претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 519/60. (329)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 321, страна 973, е запишан под фирма: Услужно земјоделско и транспортно претпријатие „Вардар“. Гевгелија, Погон за превоз на материјали, стоки и патници со камиони и автобуси, Гевгелија. Предмет на работењето на погонот е: превоз на материјали, стоки и патници со камиони и автобуси.

Погонот е основан од Работничкиот совет на Услужното земјоделско и транспортно претпријатие „Вардар“. Гевгелија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-3129/1-60 од 28-I-1961 год.

Раководител на погонот е Илија Карајанов.

Погонот ќе го претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матично-то претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 140/61. (331)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 11, страна 41, е запишан под фирма: Земјоделска задруга во Куманово — Погон за селскостопански производи „Иднина“, Куманово. Предмет на работењето на погонот е: откуп и промет со селскостопански производи.

Погонот е основан од Земјоделската задруга Куманово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 04-1439/1 од 15-II-1961 година.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Петар Стојков Лазаревски, раководител, и Киро Тодоров Смиљковски, шеф за откуп на кожа и волна.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 160/61. (333)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 680, страна 1015, свеска II, е запишано под фирма: Фабрика за пластични маси и хемиски производи „Југовинил“, Каштел — Сукурац — Претставништво, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на претставништвото е: склучување на купопродажни договори во име и за сметка на фабриката „Југовинил“, обработување тржиштето на подрачјето на НРМ и останати работи од делокругот на послувањето на фабриката.

Претставништвото е основано од Работничкиот совет на Фабриката за пластични маси и хемиски производи „Југовинил“, Каштел — Сукурац, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале, Скопје бр. 14830 од 15-I-1961 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Кариќ Владимир, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 132/61. (334)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-II-1961 год., рег. бр. 17/56, свеска I, е запишана псд фирма: Продавница за риби, со седиште во Битола на Трговското претпријатие на големо „Плашица“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на риби и сите видови рибни производи.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо „Плашица“, Битола, а согласно со одобрието на НО на општината Битола бр. 8434/60 од 20-II-1961 година.

Раководител на продавницата е Миле Петровски,

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 78/61. (351)

Загубени печати

Загубениот округли печат на Економскиот техникум „Јосиф Јосифовски“ во Гевгелија под назив: „Економски техникум „Јосиф Јосифовски“ — Гевгелија“, се огласува за неважен. (2035)

Загубениот четвртasti печат — мал на Градежното претпријатие „Маврово“ — Скопје под назив: „Градежно претпријатие „Маврово“ — Скопско, се огласува за неважен. (2007)

Загубениот округли печат на Земјоделската задруга „Лирија“, с. Д. Свиларе, Скопско, под назив: „Земјоделска задруга „Лирија“, с. Д. Свиларе, Скопско, се огласува за неважен.

Загубениот штембил на Земјоделската задруга „Лирија“, с. Д. Свиларе, Скопско, под назив: „Земјоделска задруга „Лирија“, с. Д. Свиларе, Скопско“, се огласува за неважен. (2003)

КОНКУРСИ

ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОПШТИНИТЕ ОД СКОПСКА ОКОЛИЈА СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Пом. директор
2. Управник на Центарот за професионална ориентација
3. Психолог
4. Педагог

УСЛОВИ:

За работното место под бр. 1, да има завршено економски или правни факултет со 5 години работен стаж или виша управна школа со 15 години работен стаж на раководни должности.

За работното место под број 2, да има завршено филозофски факултет-група психологија или педагогија во звање професор I врста.

За работното место под број 3, да има завршено филозофски факултет — група психологија во звање професор I врста.

За работното место под број 4, да има завршено филозофски факултет, група педагогија во звање професор I врста.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од чл. 31 од Законот за јавните службеници

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а во колку местата не ќе се пополнат, конкурсот останува створен до пополнувањето.

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки да се достават до конкурсната комисија на Заводот за запослување на работниците за општините од Скопска околија — Скопје. (1228)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА ИДАДИЈА — СКОПЈЕ

распишува К О Н К У Р С

за пополнување работното место **СЕКРЕТАР** на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје

УСЛОВИ:

Кандидатот да е завршил правни факултет и положен стручен испит со 5 години пракса

Предимство имаат лица што следеле судиско-адвокатски испит.

Молбите со куса биографија и опис на досегашното работно место се поднесуваат до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје

До колку кандидатот не го има регулирано станбеното прашање тоа ќе се регулира со посебен договор.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето односно до пополнувањето на работното место (1230)

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАСНИВАЊЕ И ОТКАЖУВАЊЕ НА РАБОТНИ ОДНОСИ ПРИ ОПШТАТА БОЛНИЦА „Д-р ТРИФУН ПАНОВСКИ“

БИТОЛА распишува К О Н К У Р С

за пополнување на две работни места и тоа:

2 (два) лекари на специјализација по педијатрија.

УСЛОВИ:

Лекари со положен стручен испит и 3 (три) години работен стаж во здравствени установи, како и познавање на еден странски јазик.

Основна плата спрема Правилникот за распоредба на личниот доход на работниците при Општинската болница — Битола.

Настап на работа веднаш.

Конкурсот трае до пополнувањето на работното место (1245)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РЕПУБЛИЧКАТА ИНДУСТРИСКА КОМОРА — СКОПЈЕ

распишува К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Одговорен на Службата за автоматизација и нуклеарна техника;

2. Секретар на Стручната секција за прехранбена индустрија; и

3. Стручен референт во Бирото за анализи и експертизи при Републичката индустриска комора

УСЛОВИ:

За работното место под точка 1) потребно е да има завршено технички факултет — електромашински отсек, специјалност слаби струји, да има положен стручен испит и најмалку 3—5 години работен стаж во струката; за работното место под точка 2) да има завршено соодветен факултет, стручен испит и 10 години практика или соодветно више училиште со положен испит и 15 години практика во стопанска организација, и под точка 3) да има завршено средно економско училиште со над 10 години служба и 3 години проведено на раководни места во стопански организации.

Основна и полежна плата за работните места под точките 1) и 2) по Правилникот на Комората а под точка 3) по Правилникот на Бирото за анализи и експертизи при РИК.

Молбите со податоци за досегашното работење и биографија да се доставуваат на адреса: Републичка индустриска комора — Скопје.

Конкурсот трае до исполнувањето на работните места. (1246)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГИНЕКОЛОШКО- АКУШЕРСКАТА КЛИНИКА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува К О Н К У Р С

за исполнување на следните работни места:

1. Лекари специјалисти по гинекологија и акушерство или лекари на специјализација 2

2. Рентгенолог-лекар специјалиста 1

3. Педијатер-лекар специјалиста или лекар на специјализација 1

4. Медицинска сестра 1

5. Лаборант-медицински техничар 1

6. Администратор-канцеларски референт 1

7. Електричар-висококвалификуван или квалификуван работник 1

8. Хаус мајстор-висококвалификуван или квалификуван работник 1

УСЛОВИ:

под 1, 2 и 3 завршен медицински факултет и полсжен специјалистички испит, а за лекари на специјализација обавезен лекарски стаж;

под 4 — средна медицинска школа за акушерки

под 5 — средна медицинска школа за медицински техничари;

под 6 — средна школска спрема и пракса;

под 7 и 8 со мајсторско право за висококвалификувани или квалификувани работници.

Кандидатите што се наоѓаат во работен однос да достават потврда за учество на конкурсот

Молбите таксирани со 50 дин. државна такса кратка биографија и документи да се испраќаат до Конкурсната комисија при Гинеколошко-акушерската клиника — Скопје, улица „11 октомври“ бр. 53

Основна плата по Правилникот за личниот доход.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работните места (1248)

Конкурсната комисија при Јавното обвинителство на НРМ

распишува

К О Н К У Р С

за прием на служба еден приправник I група при Окружното јавно обвинителство — Охрид

УСЛОВИ: завршен правен факултет и да ја регулирал всената обврска.

Пријавите ќе се примаат 15 дена по објавувањето на конкурсот. (1249)

ОСНОВНИОТ СОЈУЗ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ НА СКОПСКА ОКОЛИЈА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место **СЕКРЕТАР** на Комисијата за спштествено-економски односи и кооперација на село

Услови: Завршен економски или земјоделски факултет и најмалку 3 години пракса во структурата.

Основна плата спрема Законот за јавните службеници, а положајна по Одлуката за положајни плати на Претседателството на Сојузот.

Настап на работа од 1-XI-1961 година.

Конкурсот се заклучува петнаесеттиот ден по објавувањето. Во колку работното место не се пополни до определениот рок, конкурсот останува створен до пополнувањето

Кандидатите кон својата пријава треба да поднесат куса биографија (1251)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ВОЕНАТА ПОШТА 5573 — 16 ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетото работно место **КОМЕРЦИЈАЛЕН РЕФЕРЕНТ** со виша стручна спрема, со можност со практика

Услови: Основна плата по Законот за јавните службеници, а положајна и армиски додаток по посебните прописи што важат за цивилните лица на служба во ЈНА.

Молбите таксирани со 50 дин таксена марка, спшта биографија и свидетелство за школска спрема, се поднесуваат до Воената пошта 5573 — 16 — Скопје. По приемот на молбата на кандидатот ќе му биде доставен упитник кој би требало читливо да се пополни, а поради тоа во молбата да се наведе точна адреса.

Останатите документи предвидени во член 31 од ЗЈС се поднесуваат по соопштувањето за прием на служба.

Конкурсот останува створен до пополнување на упразнетото место (1247)

РАДИО СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС ЗА ЛЕКТОРИ

Услови. Кандидатите треба да имаат завршено филозофски факултет — група македонски јазик и добро да го познаваат македонскиот литературен јазик.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето.

Плата според правилникот за плати на Радио-Скопје.

Молбите се поднесуваат во Секретаријатот на Радио-Скопје, каде што ќе можат да се добијат поподробни информации во врска со конкурсот.

(1255)

Во смисла на член 33 од Законот за јавните службеници

Конкурсната комисија на Околинскиот завод за социјално осигурување во Охрид

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место **Шеф на Отсекот за здравствено осигурување во Околинскиот завод за социјално осигурување — Охрид**

УСЛОВИ:

Кандидатите треба да имаат виша школска и стручна спрема, со над 3 години службеничка пракса.

Молбите правилно таксирани, со документите, пропишани со чл. 31 од ЗЈС и биографија да се достават на адреса: Околински завод за социјално осигурување, Конкурсна комисија, Охрид.

Рок за доставување на молбите е 15 дена по објавувањето на конкурсот. (1285)

Конкурсната комисија при Клиниката за очни болести на Медицинскиот факултет во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на едно работно место **лекар за специјализација по офталмологија**

Услови. Спрема законските прописи за специјализација

Молбите прописно таксирани со документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници и со опширен спис за досегашната работа да се достават до комисијата најкасно до 30 октомври 1961 година.

Платата по Правилникот за лични доходи на Клиниката

Конкурсот трае до пополнувањето на работното место. (1253)

Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околина

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

- | | | |
|--|-----------|---|
| 1 Референт за индустрија и рударство | — | 1 |
| 2 Референт за занаетчиство и градежништво | — — — — — | 1 |
| 3 Инспектор по ветеринарство | — — — | 1 |
| 4 Референт за експропријација и селско стопанство | — — — — — | 1 |
| 5 Референт за земјоделие и шумарство | — — — | 1 |
| 6 Референт за индустрија, сообраќај, инвестиции и градежништво | — — — — — | 1 |
| 7 Референт за правна помош | — — — — | 1 |

У С Л О В И:

За работното место под еден да има завршено рударски факултет, положен стручен испит и најмалку три години пракса. За истото место стан обезбеден.

СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ

во издание на „Службен весник на НРМ“

РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ

ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ОД 1945 — 1960 ГОДИНА

Регистарот ги содржи сите правни прописи — нормативни акти, како и управните акти на републичките органи.

За полесно ползување на регистарот прописите се искажани преку азбучен и стварен регистар.

Сите акти објавени во означениот период во стварниот регистар се систематизирани, според областите на општествените односи што ги регулираат во XX глави. Нивното понатамошно групирање во групи и подгрупи по хронолошки ред овозможува посистематски преглед на прописите и другите акти.

Покрај тоа во книгата ќе бидат поместени и две шемм за организацијата на Народното собрание и на републичките органи на управата.

Се известуваат претплатниците на „Службен весник на НРМ“ благовремено да ги најават своите порачки, бидејќи книгата ќе се печати во ограничен број примероци.

Порачки прима „Службен весник на НРМ“, Скопје, пошт. факс 51.

За работното место под два економски факултет, положен стручен испит и најмалку три години пракса.

За работното место под три да има завршено ветеринарен факултет, положен стручен испит и најмалку три години пракса.

За работното место под четири да има правен факултет, положен стручен испит и најмалку три години пракса.

За работното место под пет да има завршено земјоделско-шумарски факултет, положен стручен испит и најмалку три години пракса.

За работното место под шест да има завршено економски факултет, положен стручен испит и најмалку 3 години пракса. За истото место стан обезбеден.

За работното место под седум да има завршено правен факултет, положен стручен испит и најмалку три години пракса.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околија.

Конкурсот трае до пополнувањето на работното место.

Кон молбата обавезно да има кратка биографија. (1252)

Факултетскиот совет на Природно-математичкиот факултет — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за работните места:

— за еден доцент на Катедрата по биологија по предметот Анатомија и Морфологија на растенијата;

— за еден доцент на Катедрата по биологија по предметот Систематика на нижите растенија;

— за еден асистент на Катедрата по биологија по предметот Споредбена физиологија;

— за двајца асистенти на Катедрата по физика;

— за еден асистент на Катедрата по математика;

— за еден асистент на Катедрата по географија;

— за преизбор на еден асистент на Катедрата по хемија по предметот Аналитична хемија.

Пријавите со биографија, список на научни и стручни трудови, со по еден примерок од истите, се поднесуваат до Деканатот на Факултетот.

Рок за поднесување на пријавите е 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот, односно до пополнувањето на местата. (1254)

СОДРЖИНА

- | | |
|---|-----|
| 182. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за буџетот на Народна Република Македонија за 1961 година — — — — — | 497 |
| Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетот на Народна Република Македонија за 1961 година — — | 497 |
| 183. Правилник за надоместоците за судски излегувања извршени на барање од странки — — — — — | 497 |